



До:

- д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Врз основа на член 76-в став 1 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 32/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19) се доставува

Македонија  
Агенција за аудио и аудиовизуелни  
медиумски услуги - СКОПЈЕ

ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ  
ЗА ИЗВРШЕН НАДЗОР (МОНИТОРИНГ)

Примено: 08.04.2019			
Орг. единица	Број	Прилог	Вредност
10	2059	1	

1. Вид надзор: Надзор над изборното медиумско претставување;
2. Субјект на надзорот: Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА ЕДЕН ДООЕЛ Тетово;
3. Период опфатен со надзорот: од 1 до 6 април 2019 година;
4. Датум на извршување на надзорот: 8 април 2019 година;
5. Предмет на надзорот:
  - Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик („За време на изборната кампања и во првиот и во вториот круг на гласање, радиодифузерите кои ги покриваат изборите можат да емитуваат вкупно 9 минути дополнително време за рекламирање на реален час емитувана програма исклучиво наменети за платено политичко рекламирање, од кои за политичките партии на власт можат да одвојат најмногу четири минути, за политичките партии во опозиција можат да одвојат најмногу четири минути, за политичките партии во Собранието на Република Македонија кои немаат пратеничка група и за политичките партии кои не се застапени во Собранието на Република Македонија можат да одвојат една минута.“), а во врска со точка 4 од Упатството за начинот на спроведување на одредби од Изборниот законик за време на кампањите за претседателските избори и за изборите за градоначалници на Дебар, Ново Село и Охрид во 2019 година, бр. 01-1802/1 од 29.03.2019 година;
6. Констатации од надзорот:

Со надзорот над изборното медиумско претставување врз програмскиот сервис на Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА ЕДЕН ДООЕЛ Тетово, емитуван од 1 до 6 април 2019 година, на регионално ниво, констатирано е прекршување на член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик, а во врска со точка 4 од Упатството за начинот на спроведување на одредби од Изборниот законик за време на кампањите за претседателските избори и за изборите за градоначалници на Дебар, Ново Село и Охрид во 2019 година.

Имено, спротивно на член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик и точка 4 од Упатството, според кои радиодифузерот во еден реален час емитувана програма може да одвои најмногу 4 минути за платено политичко рекламирање на кандидатите за претседател и за градоначалници поддржани од партиите во опозиција, програмскиот сервис ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА ЕДЕН, во повеќе реални часови емитувана програма



АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

на 1, 2, 5 и 6 април 2019 година, одвои повеќе од 4 минути платено политичко рекламирање за кандидатот за претседател Блерим Река поддржан од политички партии во опозиција.

На 1 април 2019 година, лимитот од 4 минути го надмина за 53 секунди во реалниот час од 19:00 до 20:00 часот.

На 2 април 2019 година, лимитот од 4 минути го надмина: за 1 минута и 4 секунди во реалниот час од 16:00 до 17:00 часот; за 1 минута и 3 секунди во реалниот час од 18:00 до 19:00 часот; и за 3 минути и 38 секунди во реалниот час од 21:00 до 22:00 часот.

На 5 април 2019 година, лимитот од 4 минути го надмина за 37 секунди во реалниот час од 17:00 до 18:00 часот.

На 6 април 2019 година, лимитот од 4 минути го надмина за 36 секунди во реалниот час од 21:00 до 22:00 часот.

01.04.2019

Реален час	Период на емитување на рекламирањето	Вкупно времетраење	Нарачател
Од 19:00 до 20:00	19:01:06 - 19:02:15	00:01:09	Кандидат за претседател Блерим Река (група избирачи), поддржан од Беса и Алијанса за Албанците
	19:16:50 - 19:17:58	00:01:08	
	19:30:41 - 19:30:50	00:00:09	
	19:38:29 - 19:39:38	00:01:09	
	19:42:53 - 19:43:02	00:00:09	
	19:47:30 - 19:48:39	00:01:09	
		<b>Вкупно: 00:04:53</b>	

02.04.2019

Реален час	Период на емитување на рекламирањето	Вкупно времетраење	Нарачател
Од 16:00 до 17:00	16:00:04 - 16:01:13	00:01:09	Кандидат за претседател Блерим Река (група избирачи), поддржан од Беса и Алијанса за Албанците
	16:23:44 - 16:27:30	00:03:46	
	16:41:28 - 16:41:37	00:00:09	
	<b>Вкупно: 00:05:04</b>		
Од 18:00 до 19:00	18:00:34 - 18:00:42	00:00:08	Кандидат за претседател Блерим Река (група избирачи), поддржан од Беса и Алијанса за Албанците
	18:01:01 - 18:02:10	00:01:09	
	18:29:33 - 18:33:19	00:03:46	
	<b>Вкупно: 00:05:03</b>		
Од 21:00 до 22:00	21:05:24 - 21:09:09	00:03:45	Кандидат за претседател Блерим Река (група избирачи), поддржан од Беса и Алијанса за Албанците
	21:13:35 - 21:13:44	00:00:09	
	21:21:55 - 21:23:03	00:01:08	
	21:32:43 - 21:32:52	00:00:09	
	21:37:15 - 21:38:24	00:01:09	
	21:42:26 - 21:42:36	00:00:10	
	21:50:21 - 21:51:29	00:01:08	
<b>Вкупно: 00:07:38</b>			



АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

05.04.2019

Реален час	Период на емитување на рекламирањето	Вкупно времетраење	Нарачател
Од 17:00 до 18:00	17:17:11 - 17:18:10	00:00:59	Кандидат за претседател Блерим Река (група избирачи), поддржан од Беса и Алијанса за Албанците
	17:22:27 - 17:22:36	00:00:09	
	17:26:07 - 17:26:50	00:00:43	
	17:30:25 - 17:31:09	00:00:44	
	17:37:13 - 17:37:21	00:00:08	
	17:40:53 - 17:41:36	00:00:43	
	17:47:12 - 17:48:23	00:01:11	
		<b>Вкупно: 00:04:37</b>	

06.04.2019

Реален час	Период на емитување на рекламирањето	Вкупно времетраење	Нарачател
Од 21:00 до 22:00	21:09:25 - 21:10:09	00:00:44	Кандидат за претседател Блерим Река (група избирачи), поддржан од Беса и Алијанса за Албанците
	21:14:58 - 21:16:07	00:01:09	
	21:24:04 - 21:24:12	00:00:08	
	21:27:52 - 21:28:51	00:00:59	
	21:35:07 - 21:35:15	00:00:08	
	21:39:39 - 21:40:23	00:00:44	
	21:48:01 - 21:48:45	00:00:44	
		<b>Вкупно: 00:04:36</b>	

7. Опис на прекршувањето:

Спротивно на член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик, а во врска со точка 4 од Упатството, програмскиот сервис на Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА ЕДЕН ДООЕЛ Тетово, во повеќе реални часови емитувана програма на 1, 2, 5 и 6 април 2019 година, одвои повеќе од 4 минути платено политичко рекламирање во еден реален час за кандидатот за претседател Блерим Река, поддржан од политичките партии во опозиција.

8. Предлог-мерка:

Согласно член 76-в став 3 од Изборниот законик, Советот на Агенцијата, да покрене прекршочна постапка против Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА ЕДЕН ДООЕЛ Тетово.

Сектор за програмски работи

